

Министерот Имер Селмани нагласи дека никој од 3.500 вработени во Клинички центар нема да остане без работа поради трансформацијата.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



ХАОС ИЛИ РЕД ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ЗА БЕЛИТЕ МАНТИЛИ?!

Клинички центар и официјално веќе не постои, откако тој е избришан од евиденцијата на Централниот регистар, а истовремено како посебен правен субјект се регистрирани новите 25 клиници, 3 институти, 1 завод, Јавната установа за заеднички работи и Ургентниот центар. Ова го истакна сега веќе ексдиректорот на Клинички центар, Борче Георгиевски.

јализација, министерот за здравство Имер Селмани одговара дека нема ниту еден лекар со ваква едукација, бидејќи досега не сме имале Ургентен центар.

"Затоа - додаде министерот Селмани - планираме тројца-четворица доктори да ги посетат врвните центри за ургентна медицина во Израел, во Бугарија и во Словенија. Прво ќе ја согледаме нивната организациона поставеност, а

години. Негова обврска ќе биде организирање на Ургентниот центар и на дежурните екипи од седумте хируршки клиници.

Во Ургентниот центар ќе бидат вработени околу 40 лица. Тој негираше дека Центарот располага само со еден специјалист и со двајца специјализанти, велејќи дека ќе биде екипиран потребниот кадар.

Засега пациентите во новоформираниот Ургентен центар ќе ги прегледуваат само еден доктор-специјалист и двајца специјализанти. На итните случаи, особено на оние со повеќе повреди, ќе им требаат и по неколку интерклинички упати.

"И досега Ургентниот центар функ-

Со растурање на Клинички центар, новата установа Заеднички служби ќе наследи долг помал од два милиона евра. Според Георгиевски, долгот бил околу 30 милиони евра пред 11 месеци, а притоа не се штедело на лекови. Имено, во 2006 г. за лекови биле потрошени 664 милиони денари, а во 2007 г. - 691 милион денари.

Тој посебно нагласи дека пациентите не треба да се загрижени како со трансформацијата на Клинички ќе работи Ургентниот центар, бидејќи тој ќе функционира по старо како ургентна амбуланта, додека не се создадат потребните услови за негово формирање, како што се просторот и опремата. За Георгиевски и понатаму ќе важат интерклиничките упати, а покрај секој упат ќе има и фактура за направените трошоци која Ургентниот центар ќе ѝ ја плаќа на соодветната клиника. За пациентите со политраума ќе треба да се дадат и по седум интерни упати. За в.д. директор на новоформираниот Ургентен центар е назначен д-р Александар Кишман, магистер по јавно здравство, кој досега бил вработен во Министерството за здравство, што е негово прво вработување.

На прашањето зошто во Ургентниот центар назначува раководен кадар кој нема ниту еден ден работно искуство со итни случаи, ниту соодветна специ-

Владата донесе одлука за поставување перманентен видеонадзор во здравствените установи поради поплаките на пациентите за одолговлекување и игнорирање од персоналот. Ќе се поставуваат камери на главните влезови на сите здравствени установи, во чекалниците, ходниците и на шалтерите, соопшти владиниот портпарол Ивица Боцевски.

птоа во странски центри ќе испраќа ме наши доктори на обука и на специјализација по ургентна медицина".

Инаку, во Централниот регистар како в.д. директор на Ургентниот центар беше регистриран д-р Кирил Лозанче, професор на неврохирургија, кој веднаш поднесе оставка од оваа функција. Според него, во овој преоден период министерот за здравство ќе ги прецизира поединостите. Професорот Кирил Лозанче кажа дека дал оставка на директорската функција бидејќи ќе добие нова поодговорна и тоа како координатор на хируршките клиници. Ова место не е измислено, тоа постоело и пред шест

ционираше вака, со таа разлика што со осамостојувањето, со упатот ќе оди и фактура, која ќе треба да ја плати клиниката која го упатува болниот. На почетокот ќе има проблеми, но докторите не смеат да се доведат во ситуација да не даваат интерклинички упати или конзилијарни мислења за други клиници од страв дека трошокот за снимање или за лабораториски анализи ќе падне на нивен товар. Не сме постигнале ништо ако бидеме доведени во таква ситуација. Вработените на клиниките треба да продолжат да работат професионално и да не штедат на сметка на здравјето на пациентите", објасни д-р Георгиевски.